

Службен весник

на Република Македонија

Број 119

7 август 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3737. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Словачката Република, со седиште во Кошице	4	3742. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби	5
3738. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Чешката Република, со седиште во Храдец Кралове	4	3743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола	5
3739. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Крањ	4	3744. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	5
3740. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	4		
3741. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	4		

	Стр.		Стр.
3745. Одлука за давање на право на трајно корбистење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга	6	3754. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 15 и 17 на река Железна	11
3746. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Националната установа – Национална галерија на Македонија - Скопје.....	6	3755. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 21, 22 и 23 на река Ковачка.....	12
3747. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	6	3756. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 45 на река Крапка.....	13
3748. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	7	3757. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 51 на река Ехлечка	13
3749. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	7	3758. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 52 на река Беличка	14
3750. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Битола-Кремница општина Битола	7	3759. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 76 на река Љубанска.....	15
3751. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона скијачки центар Попова Шапка КО Шипковица вон гр, КО Гајре, КО Лисец и КО Лисец вон гр, општина Тетово	9		
3752. Одлука за давање на согласност за транја пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на доведен цевковод за водоснабдување на општина Липково КО Липково, КО Липково-вон г.р., КО Слупчане-вон г.р., КО Ваксинце-вон г.р. општина Липково	9		
3753. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	11		

	Стр.		Стр.
3760. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 308 на река Орешка.....	16	3769. Правилник за формата и начинот на водење на евиденцијата за лица на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари и на евиденцијата за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход	22
3761. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локации со референтен број 312, 315, 316 и 317 на река Врановска и река Тополка.....	17	3770. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	24
3762. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локации со референтен број 321 и 322 на река Клепалска	17	3771. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони	27
3763. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 329 на река Брегалница.....	18	3772. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденцијата за пристигнати барања, примени податоци и донесени акти за остварување на правото на еднократен отпис	30
3764. Одлука за продажба на недвижна ствар.....	19	3773. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за остварување на правото за еднократен отпис на долг	32
3765. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Словачката Република, со седиште во Кошице.....	20	3774. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	37
3766. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Крањ.....	20	3775. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	37
3767. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Чешката Република, со седиште во Храдец Кралове	20	3776. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	38
3768. Програма за изменување на Годишната програмата за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2014 година	20	3777. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	38
		3778. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	39
		Огласен дел	1-24

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3737.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЛОВАЧКА- ТА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО КОШИЦЕ

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Словачката Република, со седиште во Кошице.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3738.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЧЕШКАТА РЕ- ПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО ХРАДЕЦ КРАЛОВЕ

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Чешката Република, со седиште во Храдец Кралове.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 27/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3739.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИ- КА СЛОВЕНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРАЊ

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Република Словенија, со седиште во Крањ.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 29/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3740.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистички план за локалитет „Градиште“, општина Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5103/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3741.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО- СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистички план за локалитет „камп Треска“, општина Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5103/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3742.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОП-АНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, донесена од Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-1154/1-1/1 од 9.06.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5179/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3743.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда – Биро за судски вештачења му престанува користењето на движна ствар патничко мо-

торно возило „Сеат тип СЛ Ибица; број на шасија VSSZZZ6LZ3R030190; година на производство 2002, сила на мотор 74, работна зафатнина на мотор 1896 см 3; седишта 5, со регистарски таблички SK 619 SH.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола.

Член 3

Директорот на Бирото за судски вештачења склучува договор со директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5398/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3744.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за извршен премејр на објект на Националната установа „Центар за култура Иљо Антески Смок“ – Тетово, кој се наоѓа на КП број 2064, КП број 2119/2 КО Тетово 1, евидентирани во Имотен лист број 100791, КП бр.2189/1 КО Тетово 1, евидентирана во Имотен лист број 100200, КП број 2189/3 КО Тетово 1, евидентирана во Имотен лист број 100201 и КП број 2063 КО Тетово 1 евидентирана во Имотен лист број 100202.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5417/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3745.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАКА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Центар за култура Брака Миладиновци од Струга се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП бр.2233/2 со површина од 1877 м2, КО Струга, запишано во Имотен лист бр.11990, кое согласно Извод од Детален урбанистички план за УЕ-4 Струга Запад бр.07-240/5 од 21.2.2003 година, наменето е за изградба на зеленило.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5418/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3746.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 38/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Националната установа Национална галерија на Македонија -

Скопје бр. 02-182/8 од 9.4.2014 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 9.04.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на стекнување право на користење на недвижниот имот објект „Музеј Лазар Личеноски“.

Бр. 42-5696/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3747.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот-кука на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови:

-помошна просторија со површина од 8м2; стан со површина од 76м2; помошна просторија со површина од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина од 43м2 и гаража со површина од 20м2, се наоѓа на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерство за правда- Бирото за судски вештачења во износ од 3.496.147,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5821/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3748.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

-Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со површина од 68м² и подрум со површина од 6м², се наоѓа на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија на 40/100 идеален дел.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерство за правда- Бирото за судски вештачења во износ од 561.175,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5821/3 1 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3749.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

1.Кука со површина од 56м² и 49м² и помошен објект со површина од 49м², запишани во Имотен лист бр.26220 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија;

2.Земјиште-двор во вкупна површина од 443м², запишани во Имотен лист бр.3987 на КП бр.3379 за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија и

3.Објект со површина од 63 м², запишани во Имотен лист бр.92289 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, сопственост на Република Македонија на 1/2 идеален дел од недвижноста.

Недвижностите се наоѓаат на ул.18 Ноември бр.60-Гостивар.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерство за правда- Бирото за судски вештачења во вкупен износ од 2.107.944,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5821/1 1 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3750.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН- ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧ- КА ПРУГА БИТОЛА - КРЕМЕНИЦА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Битола-Кременица општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 32545м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 361	Бистрица вон гр	Гупка	пасиште	2
дел 346	Бистрица вон гр	Бразде	пасиште	2
дел 344	Бистрица вон гр	Гупка	нива	4
дел 342/1	Бистрица вон гр	Бразда	нива	3
дел 342/2	Бистрица вон гр	Бразда	пасиште	2
3006	Буково	Мулоица	нива	1
дел 3033	Буково	Мулоица	ливада	1
дел 3005/1	Буково	Мулоица	нива	1
дел 2998	Буково	Мулоица	нива	1
дел 3034	Буково	Кутлишта	нива	1
дел 2984	Буково	Јаноица	нива	1
дел 2982	Буково	Јаноица	нива	1
дел 2975	Буково	Тумба	нива	1
дел 2973	Буково	Тумба	нива	1
дел 3359	Буково	Тумба	нива	1
дел 134	Буково	Подине	лозје	3
дел 131/1	Буково	Подине	нива	4
дел 135	Буково	Подине	лозје	3
дел 854/2	Жабени	Селиште	пасиште	2
дел 119	Жабени	Селиште	пасиште	3
855/2	Жабени	Долни Ливади	пасиште	3
855/3	Жабени	Долни Ливади	пасиште	3
дел 21/1	Жабени	Долни Ливади	пасиште	3
дел 181/1	Жабени	Блатиште	пасиште	3
дел 181/2	Жабени	Блатиште	пасиште	3
дел 250	Жабени	Блатишта	нива	4
дел 372	Кравари	Бучало	ливада	2
дел 374	Кравари	Село	овоштарник	2
дел 267	Кравари	Село	пасиште	3
дел 277	Кравари вон гр	Влашко	нива	2
дел 770	Кременица	Горно Егри	нива	4
дел 1156	Кременица	Село	трстика	2
дел 1180	Кременица	Граница	трстика	2
дел 930	Кременица	Блок Муртов Поток	пасиште	2
дел 1188	Кременица	Меджитлиско Джаде	нива	3
дел 69/8	Породин	Зона Жабени	нива	4
дел 26	Породин	Рибџак	пасиште	3
70/1	Породин	Зона Жабени	пасиште	2
дел 76	Породин	Зона Жабени	пасиште	2
дел 2	Породин	Долни Ливади	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			353900м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6263/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р**

3751.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА СКИЈАЧКИ ЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА КО ШИПКОВИЦА ВОН ГР, КО ГАЈРЕ, КО ЛИСЕЦ И КО ЛИСЕЦ ВОН ГР, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона скијачки центар Попова Шапка КО Шипковица вон гр, КО Гајре, КО Лисец и КО Лисец вон гр, општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8555234 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1/18	Лисец вон гр	Пасиште Ливада	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1/20	Лисец вон гр	Пасиште Ливада	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1/21	Лисец вон гр	Пасиште Ливада	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1/23	Лисец вон гр	Пасиште Ливада	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1/24	Лисец вон гр	Пасиште Ливада	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1/25	Лисец вон гр	Садол	пнз-други природно неплодни земјишта	0

1/175	Лисец	Пашина Ливада	пасиште	7
2086/2	Лисец вон гр	Унгарија	пасиште	7
2205	Шипковица вон гр	Али Вака	пасиште	8
2205	Шипковица вон гр	Али Вака	пасиште	7
2206	Шипковица вон гр	Садол	пасиште	6
2206	Шипковица вон гр	Садол	пасиште	7
2206	Шипковица вон гр	Садол	пасиште	8
1922	Гајре	Гуризи	пасиште	6
1	Гајре	Попова Шапка	пасиште	7
1921	Гајре	Куризи	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				11791000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6264/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р**

3752.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО КО ЛИПКОВО, КО ЛИПКОВО-ВОН Г. Р., КО СЛУПЧАНЕ-ВОН Г. Р., КО ВАКСИНЦЕ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на доводен цевковод за водоснабдување на општина Липково КО Липково, КО Липково-вон г.р., КО Слупчане-вон г.р., КО Ваксинце-вон г.р., општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 424м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
539 дел	Липково-вон г.р.	Урла	пнз-други природни земјишта	0
544/2 дел	Липково-вон г.р.	Урла	пасиште	4
1027 дел	Липково-вон г.р.	Ебипов Дол	нива	4
170 дел	Липково-вон г.р.	Равниште	нива	6
157 дел	Липково-вон г.р.	Равниште	нива	6
163 дел	Липково-вон г.р.	Равниште	пасиште	4
8 дел	Липково-вон г.р.	Керенец	пасиште	4
567 дел	Липково-вон г.р.	Голак	пасиште	4
1024/1 дел	Липково-вон г.р.	Е. Дол	овоштарник	5
1025 дел	Липково-вон г.р.	Е. Дол	овоштарник	5
1968 дел	Липково	Село	нива	1
2414 дел	Слупчане-вон г.р.	Смолница	нива	1
2415 дел	Слупчане-вон г.р.	Сломница	нива	1
1258 дел	Слупчане-вон г.р.	Голем рид	нива	6
2295 дел	Слупчане-вон г.р.	Стара корија	нива	4
2315 дел	Слупчане-вон г.р.	Стара корија	нива	3
120/1 дел	Слупчане-вон г.р.	Горобинце	нива	5
216 дел	Слупчане-вон г.р.	Горобинце	нива	4
758 дел	Слупчане-вон г.р.	Голем рид	нива	4
136 дел	Ваксинце-вон г.р.	Сува река	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				31км

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6430/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3753.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – објекти во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите и тоа:

- Трибина со внатрешна површина од 163 м² лоцирана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат ПР, намена на посебен дел од зграда ТР;

- Трибина со внатрешна површина од 1.553 м² лоцирана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 2, Кат 1, Намена на посебен дел од зграда ТР;

- Трибина со внатрешна површина од 199 м² лоцирана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 3, Кат ПР, Намена на посебен дел од зграда ТР;

- Трибина со внатрешна површина од 1.247 м² лоцирана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат 1, Намена на посебен дел од зграда ТР и

- Терен (спортски терени) со внатрешна површина од 16.073м² лоциран на КП 18/1, КО Струмица, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6472/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3754.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 15 И 17 НА РЕКА ЖЕЛЕЗНА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Железна локации со референтен број 15 и 17, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрич-

на енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциумот составен од ДПТУ фериоинвест Доо експорт –импорт Скопје, со ЕМБС 5778093 и седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр 30 Скопје и ДПЕЕ Хидроген груп Доо Скопје, со ЕМБС 6944736 и седиште на ул.Чедомир Миндеровиќ бр 20 Скопје, со понуда број 02-6266/30 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДПТУ Фериоинвест ДОО експорт импорт Скопје и ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Жировница за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	15	Железна	362	0.265
2	17	Железна	371	0.47

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДПТУ Фериоинвест ДОО експорт импорт Скопје и ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 4.130.700,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/4
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3755.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 21, 22 И 23 НА РЕКА КОВАЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Ковачка локација со референтен број 21, 22 и 23, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година, на Конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко доел експорт-импорт, со ЕМБС 5112443 со седиште на ул „1632“ бр.46 Скопје, ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје, со ЕМБС 6437591 со седиште на ул „1632“, бр.46 Скопје, со понуда број 02-6266/24 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко доел експорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Ковачка слив на Мала река за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	21	Ковачка	490	0.450
2.	22	Ковачка	490	0.450
3.	23	Ковачка	870	0.550

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко доел експорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 28.331.000,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/5
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3756.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 45 НА РЕКА КРАПСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Крапка со референтен број 45, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко дооел експорт-импорт со ЕМБС 5112443 со седиште на ул “1632” бр.46 Скопје, ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје, со ЕМБС 6437591 со седиште на ул “1632”, бр.46 Скопје, со понуда број 02-6266/24 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко дооел експорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Гендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Крапка слив на река Треска за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	45	Крапка	650	0.650

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко дооел експорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 11.319.000,00

денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6474/6
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3757.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 51 НА РЕКА ЕХЛОЕЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Ехлочека локација со референтен бр. 51, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот составен од МХЕЦ Ехлонец-Милениум инженеринг ДОО Скопје со ЕМБС 6827888 на улица “Никола Парапунов” бр 41, Македонска развојна фондација за претпријатија со ЕМБС 5248850 на улица Никола Парапунов бр 41а, ДПТУ Адријатик Консалтинг Група ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 6270689 на улица Партениј Зографски бр 79 Скопје, со понуда број 02-6266/15 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од Милениум инженеринг ДОО Скопје, Македонска развојна фондација за претпријатија и ДПТУ Адријатик Консалтинг Група ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Ехлочка слив на река Треска за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	51	Ехлочка	595	0.51

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од Милениум инженеринг ДОО Скопје, Македонска развојна фондација за претпријатија и ДПТУ Адријатик Консалтинг Група ДООЕЛ Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа Одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 5.755.944,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/7
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3758.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 52 НА РЕКА БЕЛИЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Беличка локација со референтен број 52, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциумот составен од: ВодоватТ6; ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ со ЕМБС 5377404 Охрид ул”7-ми Ноември” бб, - ДПТУ Белима РКСС ДОО со ЕМБС 6813534 ул. ”7-ми Ноември” бр 187 Охрид, - ДПТУ ПЕ-Вреки со ЕМБС 6131530 ул ”7-ми Ноември” бб Лихнида Охрид, ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ, со ЕМБС 6584330 с. Лескоец Охрид, Отпад Дооел увоз извоз Охрид со ЕМБС 5119219 ул Живко Чинго бб, Охрид - ТД Далвина ДООЕЛ со ЕМБС 6249990 с.Хамзали Општина Босилово, со понуда број 02-6266/8 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ, ДПТУ Белима РКСС, ДПТУ ПЕ-Вреки, ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ, Отпад Дооел увоз извоз Охрид, ТД Далвина ДООЕЛ ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Беличка, слив на река Бржданска за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	52	Беличка	743	1.01

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ, ДПТУ Белима РКСС, ДПТУ ПЕ-Вреки, ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ, Отпад Дооел увоз извоз Охрид, ТД Далвина ДООЕЛ е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 11.338.500,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/8
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3759.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 76 НА РЕКА ЛЈУБАНСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Лјубанска со референтен број 76 согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот составен од Турбоинженеринг ДООЕЛ со ЕМБС 4238036 со седиште на ул.Александар Македонски бр.8, Скопје и ДГИГ Геохидроинженеринг со ЕМБС 5452619 со седиште на Булевар Јане Сандански бр 114-2/20 Скопје, со понуда бр. 02-6266/33 од 2.6.2014

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ Геохидроинженеринг Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Лубанска слив на река Серава за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	76	Лубанска	140	0.24

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ Геохидроинженеринг е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 3.730.000,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на

произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/9
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3760.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 308 НА РЕКА ОРЕШКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Орешка со референтен број 308, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциумот составен од ДТПТГУ РДЛ Соул, доо увоз - извоз, со ЕМБС 6592570 со седиште на ул. Мајка Тереза бр 11, локал 1, Скопје, со понуда бр. 02-6266/36 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДТПТГУ РДЛ Соул, доо Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Орешка слив на река Бабуна за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	308	Орешка	924	0.8

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДТПТГУ РДЛ Соул, доо Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 6.765.000,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/15
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3761.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 312, 315, 316 И 317 НА РЕКА ВРАНОВСКА И РЕКА ТОПОЛКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на локации со референтен број 312, 315, 316 и 317 на река Врановска и река Тополка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциумот составен од Конзорциум ХидроХолдинг ДОО Скопје со ЕМБС 6946089 и седиште на улица Дрезденска бр 15-3/8 Скопје и Енерџи дивизија солунс ДОО Скопје со ЕНБС 6822380 и седиште на бул.Свети Климент Охридски бр 30 Скопје, со понуда број 02-6266/32 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од Конзорциум ХидроХолдинг ДОО Скопје, Енерџи дивизија солунс ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Врановска, Тополка слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	312	тополка	789	0,9
2.	315	тополка	2133	1,9
3.	316	тополка	2647	2,1
4.	317	тополка	1981	2,3

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од Конзорциум ХидроХолдинг ДОО Скопје, Енерџи дивизија солунс ДОО Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единично лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 40.445.200,00-денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2% од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6474/16
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3762.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 321 И 322 НА РЕКА КЛЕПАЛСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Клепалска со референтен број 321 и 322, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот составен од Минка - ДА со ЕМБС 5638143 со седиште на ул Климент Охридски бб Струмица, - Енерготек Доо со

ЕМБС 6953077 со седиште на Васил Ѓоргов бр 28-3/4 Скопје Скопје Конзорциум, со понуда број 02-6266/10 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од Минка-ДА Струмица и Енерготек Доо Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Клепалска слив на Брегалница за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	321	Клепалска	175	0.307
2	322	Клепалска	250	0.43

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од Минка-ДА Струмица и Енерготек Доо Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 3.506.888,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат на прагот на електраната час, во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/17
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3763.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 329 НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Брегалница со референтен број 329, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.01.2014 година на Конзорциумот составен од Минка-ДА со ЕМБС 5638143 со седиште на ул Климент Охридски бб Струмица, Енерготек Доо со ЕМБС 6953077 со седиште на Васил Ѓоргов бр 28-3/4 Скопје, со понуда со број 02-6266/10 од 02.06.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од Минка-ДА Струмица и Енерготек Доо Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Брегалница слив на река Брегалница за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	329	Брегалница	700	0.919

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од Минка - ДА Струмица и Енерготек Доо Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку

10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 5.776.050,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“, бр. 19/2014) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/18
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3764.

Врз основа на член 29, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии и тоа: -објект запишан во Имотен

лист број 332 на КП. бр.1451, КО Давидово - Гевгелија со намена - згради во останато стопанство, Влез -1, Кат - ПР, број - 1 со вкупна површина од 1991 м2.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 4.770,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на целиот објект на износ од 9.497.433,00 денари или 153.307,00 евра.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 3.339,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се доставува до Министерството за финансии во рок од 10 дена од денот на објавување на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната ствар, односно 332.410,00 денари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигната крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;
- потребен број на учесници на јавното наддавање - најмалку еден учесник;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;
- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;
- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5099/2
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3765.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО КОШИЦЕ

1. Се отповикува Јан Варга, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Словачката Република, со седиште во Кошице.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3766.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 01.08.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРАЊ

1. Се отповикува Јанез Бохорич, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Крањ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 28/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3767.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО ХРАДЕЦ КРАЛОВЕ

1. Се отповикува Јиржи Флидр, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Чешката Република, со седиште во Храдец Кралове.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 26/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3768.

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Годишната програмата за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2014 и 104/2014) во Втор дел „ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТЕКОТ НА 2013 ГОДИНА“

ГЛАВА I „ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ“ во точката 1.1. ставот 1 се менува и гласи:

„Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје на територија на Република Македонија во претходните години има во градба вкупно 10 објекти со 499 стана, со вкупна површина од 34.687,72 м², деловен простор со површина од 1.856,23 м², гаражи со површина од 6.411,84 м² и 323 подруми со површина од 2.105,59 м².“

По точката 1.1 се додава нова точка 1.1а која гласи:

„1.1а Станови за потребите во однос на „Оставинската постапка за дел од оставнината на ликовниот уметник Лазар Личеновски“

За потребите во однос на „Оставинската постапка за дел од оставнината на ликовниот уметник Лазар Личеновски“ се пренаменуваат 2 стана, со вкупна површина од 139,00 м² и 2 подруми со вкупна површина од 8,0 м².“

2. Прилогот бр.1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е составен дел на оваа програма.

3. По прилогот бр.1 се додава нов прилог бр.1а, кој е составен дел на оваа програма.

4. Прилогот бр.7 се заменува со нов Прилог бр.7, кој е составен дел на оваа програма.

5. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5696/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Прилог бр. 1

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ												
L1 Довршување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гарежи	подруми		КП	Локација	КО
1	2	3	4	број	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	број	површина (m2)	11	12	13
Скопје	Блок 3.8 објект 20	П+6+Гк	1	50	3,078.84	411.80	999.56			1104/3 1381/2	1.590 20	Центар 1
	Комплекс Источна индустриска зона Објект 3.1	П+6+Гк	1	126	9,485.88	438.82	2,054.75			1768/6	4107	К.Вода 2
	Објект 3.1 РЦ Аеродром	П+8+Гк	1	35	2,267.84	335.27		35	175.13	1734/32, 1742, 1734/1	1295	К.Вода 2
	Објект 3.2 РЦ Аеродром	П+6+Гк	1	54	3,795.77			54	393.05	1734/32, 1742, 1734/1, 1744, 1745/3 1743/1	2040	К.Вода 2
	Објект 3.3 РЦ Аеродром	П+8+Гк	1	54	3,795.77			54	393.05	1734/32, 1742	1923	К.Вода 2
	Објект 3.4 РЦ Аеродром	П+6+Гк	1	35	2,267.84	335.27		35	175.13	1734/32, 1742, 1744, 1745/3, 1743/1, 1743/2	1920	К.Вода 2
	Објект 3.5 РЦ Аеродром	П+6+Гк	1	55	3,865.27			55	397.05	1734/32, 1742, 1734/1, 1743/1, 2, 1743/3	1352	К.Вода 2
	Објект 3.6 РЦ Аеродром	П+8+Гк	1	55	3,865.27			55	397.05	1734/32, 1743/3, 1743/2	1670	К.Вода 2
	Објект 3.8 РЦ Аеродром	П+6+Гк	1	35	2,267.84	335.27		35	175.13	1734/32, 1743/3, 1743/2, 1734/33	1884	К.Вода 2
	Подземен паркинг Блок 3 РЦ Аеродром	По	1				3,357.53			1734/32, 1744, 1743/3, 1734/1, 1745/3, 1743/1, 1742, 1743/2, 1734/33	13965	К.Вода 2
Вкупно L1.			10	499	34,687.72	1,856.23	6,411.84	323	2,105.59			

Прилог бр. 1а

L1a Станови за потребите во однос на "Оставинската поставка за дал од оставината на ликовниот уметник Лазар Личеновски"												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гарежи	подруми		Локација		
1	2	3	4	број	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	број	површина (m2)	КП	површина (m2)	КО
	Објект 3.2 РЦ Аеродром	П+6+Гк	1	1	69.50			1	4.00	1734/32, 1742, 1734/1, 1744, 1745/3 1743/1	2040	К.Вода 2
	Објект 3.3 РЦ Аеродром	П+6+Гк	1	1	69.50			1	4.00	1734/32, 1742	1923	К.Вода 2
Вкупно L1a.			2	2	139.00			2	8.00			

Прилог бр. 7

РЕКАПИТУЛАР НА ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Група на објекти		Број на објекти	станови		деловен простор	гарежи	подруми	
			број	површина (m2)			број	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.1. Довршување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба		10	499	34,687.72	1,856.23	6,411.84	323	2,105.59
I.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба		38	1,830	113,605.31	23,476.36	33,445.21	704	4,242.43
I.3. Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрана родители, самци и други станбено необезбедени лица)		6	208	12,498.46	862.46	735.28	166	1,146.07
I.4. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи		33	1,741	71,942.90	2,160.94	353.97	1,697	10,357.24
I.5. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација		4	57	3,112.20	386.08	10.22	56	464.08
ВКУПНО		91	4,336	235,846.58	28,742.07	40,956.52	2,946	18,315.42

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3769.

Врз основа на член 11-а став 1 од Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/04, 142/08, 135/11 и 27/14), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ЗАБРАНА ЗА ВЛЕЗ И ПРИСУСТВО НА СИТЕ ИЛИ НА ОДРЕДЕНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПОКРЕНАТИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ЗА НИВНИОТ ИСХОД

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и начинот на водење на евиденцијата за лица на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари и на евиденцијата за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

Член 2

(1) Евиденцијата за лица на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари се води хартиено, во укоричена книга со А4 формат на чија насловна страна е испишан називот „Република Македонија – Министерство за внатрешни работи“, а во средината на страната е наведен називот на евиденцијата, со страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во календарската година.

(2) Укоричената книга од ставот (1) на овој член се води според Образец број 1 кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот од ставот (2) на овој член ги содржи следните податоци: Реден број; Датум на евидентирање; Име и презиме на сторителот на прекршокот; Да-

тум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште; Вид на прекршокот; Број и датум на правосилна одлука со која е изречена прекршочната санкција; За кои спортски натпревари се однесува забраната; Времетраење на забраната за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари и Припадност на навивачка група.

Член 3

(1) Евиденцијата за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход се води хартиено, во укоричена книга со А4 формат на чија насловна страна е испишан називот „Република Македонија – Министерство за внатрешни работи“, а во средината на страната е наведен називот на евиденцијата, со страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во календарската година.

(2) Укоричената книга од ставот (1) на овој член се води според Образец број 2 кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот од ставот (2) на овој член ги содржи следните податоци: Реден број; Датум на евидентирање; Име и презиме на сторителот на прекршокот; Датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште; Вид на прекршокот и датум на сторување; Број и датум на платниот налог кој му се издава и Исходот од постапката.

Член 4

При исправка на веќе внесен податок во укоричените книги од член 2 став 1 и член 3 став 1 од овој правилник, истиот се прецртува, на начин што погрешно внесениот податок останува видлив.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-54591/1
31 јули 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Евиденција за лицата на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари

Образец бр. 1

Реден број	Датум на евидентирање	Име и презиме на сторителот на прекршокот	Датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште	Вид на прекршок	Број и датум на правилна одлука со која е изречена прекршочната санкција	За кои спортски натпревари се однесува забраната	Времетраење на забраната за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари	Припадност на навивачка група
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход

Образец број 2

Реден број	Датум на евидентирање	Име и презиме на сторителот на прекршокот	Датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште	Вид на прекршокот и датум на сторување	Број и датум на платниот налог кој му се издава	Исходот од постапката
1	2	3	4	5	6	7

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3770.**

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ
НА ВОЗИЛО****Член 1**

Во Правилникот за единечно одобрување на возило „Службен весник на Република Македонија” бр.16/10, 62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11, 84/12, 132/12, 153/12, 59/13, 138/13, 29/14 и 35/14), во членот 25 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Постапката за единечно одобрување на половни возила од категорија М₁, за кои е поднесена царинска пријава за увоз до 31 декември 2014 година, ќе се врши согласно техничките барања дадени во Прилог X кој е составен дел на овој правилник, во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за возила.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Постапката за единечно одобрување на половни возила од категорија М₁, за кои е поднесена царинска пријава за увоз во период од 1 јануари 2015 година до 30 јуни 2016 година, ќе се врши согласно техничките барања дадени во Прилог XXVII кој е составен дел на овој правилник, во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за возила.“

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-3090/3

1 август 2014 година

Скопје

Министер за економија,

Беќим Незири, с.р.

Прилог XXVII

Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за половни возила од категорија M₁

1	2	3	4
ТСВ Техничка специфика ција	Содржина на техничката спецификација	ЕСЕ Правилник	ЕЕС Директива (основна) барана
ТСВ 101	За дозволено ниво на бучавост и за издувниот систем на моторните возила и за издувниот систем на моторните возила	R - 51/02	(70/157); 96/20, 99/101
ТСВ 102	За мерките против загадувањето на воздухот со емисијата од моторните возила	R - 83/05 Фаза -А	(70/220); 98/69А, 98/72А, 99/96А, 99/102/А, 2001/1А, 2001/27А, 2001/100А, 2002/80А, 2003/76А
ТСВ 103	За резервоарот за гориво и за уредите за заштита од подлетување од назад за моторните возила и нивните приколки	R - 34/01	(70/221); 81/333
ТСВ 105	За системите за управување за моторните возила и нивните приколки	R - 79/01	(70/311); 92/62, 99/7
ТСВ 106	За вратите на моторните возила	R - 11/02	(70/387); 70/387
ТСВ 107	За уредот за звучна сигнализација	R - 28/00	(70/388); 70/388, 87/354
ТСВ 108	За уредите за посредно гледање кај моторните возила и нивното вградување	R - 46/01	(71/127); 88/321
ТСВ 109	За кочење на моторните возила	R - 13/09 R - 90/01	(71/320); 91/422 98/12, 2002/78
ТСВ 110	Електромагнетна компатибилност	R - 10/02	(72/245); 95/54, 97/24
ТСВ 111	За мерките против емисијата на загадувачите од дизел моторите	R - 24/03	(72/306); 89/491
ТСВ 112	За внатрешната опременост на моторните возила	R - 21/01	(74/60); 78/632
ТСВ 115	За седиштата, нивните прицврстувачи и наклоните за глава во моторните возила	R - 17/06	(74/408); 96/37

ТСВ 116	За надворешните испакнати делови	R - 26/02	(74/483); 79/488
ТСВ 117	За степенот на пренос за возење наназад и за брзиномерот кај моторните возила	R - 39/00	(75/443); 75/443, 97/39
ТСВ 119	За приклучоците на сигурносните појаси кај моторните возила	R - 14/02	(76/115); 96/38
ТСВ 120	За вградување на светлосните и светлосно сигналните уреди на моторните возила	R - 48/02	(76/756); 97/28
ТСВ 138	За наслоните за глава на седиштата на моторните возила	R - 25/04	(78/932); 78/932
ТСВ 140	За силината на моторот кај моторните возила	R - 85/00	(80/1269); 89/491
ТСВ 146	За пневматиците за моторни возила и нивно вградување	R - 64/00	(92/23); 92/23

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**3771.**

Врз основа на член 50 став 4 од Законот за сточарството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОДОБРЕНИ ИНСТИТУЦИИ
ЗА ДОБИВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистар на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони.

Член 2

Регистарот на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони се води во форма на книга со тврд повез во црвена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На предната страна на книгата е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис во бела боја “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Регистар на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони ”.

На евиденциските листови од став 1 на овој член се запишуваат следниве податоци:

- реден број и страна;
- назив, седиште и ЕМБС на одобрената институција за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони;
- број на решение за одобрување на институцијата за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони;
- дата на регистрација и
- други специфични податоци за одобрената институција за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони.

Формата и содржината на регистарот на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони се води во пишана и/или електронска форма.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.08-5601/4
24 јули 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР
НА ОДОБРЕНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДОБИВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ
НА ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3772.

Врз основа на член 9 став (4) од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИСТИГНАТИ БАРАЊА, ПРИМЕНИ ПОДАТОЦИ И ДОНЕСЕНИ АКТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТЕН ОТПИС

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евиденцијата за пристигнатите барања, примените податоци и донесените акти за остварување на правото на еднократен отпис.

Член 2

(1) Евиденцијата за пристигнатите барања, примените податоци и донесените акти за остварување на правото на еднократен отпис се води електронски на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став (1) на овој член ги содржи следните рубрики: „барање“, „примени податоци“, „донесен акт“, и „забелешка“.

(3) Во рубриката „барање“, се запишуваат следните податоци:

- реден број,
- архивски број и датум,
- име и презиме,
- улица и број,
- место,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) и
- основ.

(4) Во рубриката „примени податоци“, се запишуваат примените податоци од институции и од доверители, и тоа од:

- 1) Институции кои доставуваат податоци:
 - Агенција за вработување на Република Македонија (ABPM),
 - Управа за јавни приходи (УЈП),

- Агенција за катастар и недвижности (АКН),
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (ФПИОМ),

- Центар за социјална работа (ЦСР).

2) Доверители кои доставуваат податоци:

- друштво за испорака на електрична енергија,
- деловно банки,
- Македонска Радио Телевизија и
- друштво за испорака на топлинска енергија.

(5) Во рубриката „донесен акт“, се запишува донесиот акт по барањето (позитивен/негативен) од страна на Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните и тоа:

- одлука број и датум на донесувањето,
- известување број и датум на донесувањето.

(6) Во рубриката „забелешка“ се прибележуваат сите дополнителни податоци во врска со барањето, примените податоци, донесениот акт и извршени промени.

(7) Секоја страница на евиденцијата се означува со реден број, а страната 1 се повторува додека не се запишат сите барања поднесени во предвидениот рок.

Член 3

(1) Од страна на министерот за труд и социјална политика се овластува лицето кое ги внесува податоците во евиденцијата.

(2) Исправка на веќе внесен податок во евиденцијата се врши само од страна на овластеното лице од став (1) на овој член, на начин што се прецртува зборот кој што се брише или менува, така што погрешно внесениот податок да остане читлив.

(3) Кога се врши исправка на веќе внесен податок во евиденцијата, во рубриката „забелешка“, се запишува ден месец и година на извршената промена, како и причината за промената.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-6358/1

4 август 2014 година

Скопје

Министер

за труд и социјална политика,

Диме Спасов, с.р.

[illegible]

3773.

Врз основа на член 7 став (8) од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ЕДНОКРАТЕН ОТПИС НА ДОЛГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за остварување на правото на еднократен отпис на долг.

Член 2

(1) Барањето за остварување на правото на еднократен отпис на долг се поднесува на Образец: „Барање за остварување на право на еднократен отпис на долг“, БОПЕОД кој се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи:

1. Примател на барањето - преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа до Министерство за труд и социјална политика;

2. Наслов на барањето: „Барање за остварување на право на еднократен отпис на долг“;

3. Податоци за подносителот на барањето:

- име, и презиме,
- ден, месец и година на раѓање,
- место на раѓање,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),
- адреса на живеење,
- државјанство;

4. Основ за поднесување на барањето - корисник на социјална парична помош или постојана парична помош, невработено лице евидентирано во Агенција за вработување на Република Македонија како невработе-

но лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци, и лице изложено на социјален ризик поради смрт, инвалидитет или потешка болест;

5. Долг што се отпишува за: електрична енергија, топлинска енергија радиодифузна такса, кредитни картички во банка/штедилница, трансакциска сметка во банка и потрошувачки кредит во банка/штедилница;

6. Прилози кон барањето кои ги доставува подносителот на барањето, и тоа:

-копија од лична карта, за себе и за брачниот другар,

-извод од матична книга на венчани,

- извод од матична книга на умрените доколку долгот е по основ на смрт ма брачен другар,

- медицинска документација доколку долгот е по основ на болест,

- копија од последната фактура за топлинска и/или електрична енергија, доколку долгот е за искористена електрична или топлинска енергија,

- договор за закуп и други докази од кои може да се утврди дека корисникот на електрична или топлинска енергија не е директен носител на долгот, доколку долгот е за искористена електрична или топлинска енергија од лице кое не е директен носител на долгот и

- писмена согласност на подносителот на барањето и неговиот брачен другар за обезбедување на податоци од доверителот и од надлежните институции за цели на спроведување на постапката;

7. Датум и место на поднесување на барањето;

8. Потпис на подносителот на барањето и

9. Потпис на службено лице кое го примило барањето.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-6359/1

4 август 2014 година

Скопје

Министер

за труд и социјална политика,

Диме Спасов, с.р.

Образец (БОПЕОД)

Преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа _____

До Министерство за труд и социјална политика

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ЕДНОКРАТЕН ОТПИС НА ДОЛГ**1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Име

Презиме

Ден, месец и година на раѓање

Место на раѓање

Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)

со стан на ул.

Бр. _____

Во _____

ДРЖАВЈАНСТВО

2. БАРАМ ОТПИС НА ДОЛГОТ КАКО :

1. Корисник на социјална парична помош или постојана парична помош ☐
2. Невработено лице евидентирано во Агенција за вработување на Република Македонија како невработено лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци

3. Лице изложено на социјален ризик поради :-смрт, ☐-инвалидност, ☐- потешка болест ☐**3. ДОЛГ ШТО СЕ ОТПИШУВА**

Барам да ми се отпише долгот по основ на :

- искористена електрична енергија ☐- искористена топлинска енергија ☐- радиодифузна такса ☐

- кредитна картичка ----- банка/ штедилница -----

- дозволено пречекорување на трансакциска сметка во банка -----

-потрошувачки кредит во -----банка/штедилница-----

4. КОН БАРАЊЕТО ГИ ДОСТАВУВАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- копија од лична карта, за себе и за брачниот другар ☐
- извод од матична книга на венчани ☐
- извод од матична книга на умрени, доколку долгот настанал поради смрт на брачен другар ☐
- медицинска документација доколку долгот настанал поради сопствен инвалидитет или инвалидитет на брачниот другар или по дијагностицирана болест ☐
- копија од последната фактура за топлинска и/или електрична енергија, доколку долгот е за искористена електрична или топлинска енергија ☐
- договор за закуп и други докази од кои може да се утврди дека корисникот на електрична или топлинска енергија не е директен носител на долгот, доколку долгот е од лице кое не е директен носител на долгот ☐
- писмена согласност на подносителот на барањето за обезбедување на податоци од доверителот и од надлежните институции за цели на спроведување на постапката (изјава во прилог) ☐
- писмена согласност на брачниот другар за обезбедување на податоци од доверителот и од надлежните институции за цели на спроведување на постапката (изјава во прилог) ☐

Датум и место на поднесување

на барањето

Потпис на подносителот

Потпис на службено лице кое го примило барањето _____

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА
ОТПИС НА ДОЛГ

БАРАЊАТА СЕ ПОДНЕСУВААТ ПРЕКУ ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СПОРЕД
МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕ.

Во точката 1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО се печатни букви се пишува име, преизме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), државјанство и адреса на живеење и место. Податоците се внесуваат од личната карта.

Во точката 2. БАРАМ ОТПИС НА ДОЛГ, се пополнува со X, квадратот во зависност кое право го користи подносителот.

Во точката 3. ДОЛГ ШТО СЕ ОТПИШУВА се пополнува со X, квадратот во зависност кој долг или повеќе долгови се бара да се отпишат.

Во точката 4. КОН БАРАЊЕТО ГИ ДОСТАВУВАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, се се пополнуваат со X, квадратите во зависност од документите кои се доставуваат.

На крај од барањето се потпишува подносителот, се става датум и место на поднесување на барањето и потпис на службеното лице кое го примило барањето,

ИЗЈАВА

Од _____ со
ЕМБГ _____
Со стан на Ул. _____ бр. _____ со лична
карта бр _____ издадена на _____ година од
ГУВР _____, под кривична, морална и материјална
одговорност изјавувам:

Дека сум согласен- а моите лични податоци да бидат употребени од
страна на Комисијата за постапување по барањата за еднократно
отпишување на долговите на граѓаните, во постапката за остварување
на правото за еднократен отпис на долг.

Дата _____
Место _____

Изјавил,

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3774.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Карпош, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Карпош, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV158;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала: „РАЛЕВ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала : „РАЛЕВ СОЛАР“, УП1 бр. 08-102/13 од 29.07.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и лока-

цијата на фотонапонската електроцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-142/14

4 август 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3775.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV159;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала: „ПЕТРОВ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала : „ПЕТРОВ СОЛАР“, УП1 бр. 08-103/13 од 29.07.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-144/14

4 август 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3776.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул Железничка бр.40/6, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала

„ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, КО Говрлево, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул Железничка бр.40/6, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-125;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, КО Говрлево, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 69.080 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“, УП1 бр. 08-164/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 16 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-146/14

4 август 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3777.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Карпош, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов, бр. 27 Л/1-48 - Карпош;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-158;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 04.08.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-141/14

4 август 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3778.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-159;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 4.8.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-143/14

4 август 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3779.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРО-
ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул Железничка бр.40/6, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, КО Говрлево, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул Железничка бр.40/6, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-125;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, КО Говрлево, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 69.080 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 4.8.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-145/14
4 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014119